



Почитувани,

Дали опасноста од COVID-19 не доведе до уште поголема опасност - до намалена можност за грижа за пациентите со кардиоваскуларни болести?

Дали редуцираниот контакт со здравствените работници поради стравот од COVID-19 ги води пациентите кон поголема катастрофа? Како да ги мотивираме пациентите со степен 1 хипертензија за рутинска контрола?

KRKA-ФАРМА СКОПЈЕ во соработка со **ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЛЕКАРИ ПО ОПШТА И СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА** ве повикуваат на акредитиран online состанок на тема:

“ Провери.Контролирај.Превенирај!”

Состанокот за матични лекари од Скопје ќе се одржи на двата долунаведени датуми со цел докторите кои дента се прва смена да имаат можност да се приклучат попладнето преку **платформата „Go To Webinar“**.

За таа цел ве молиме да се регистрирате на следниот начин:

1. За учество на вебинарот на **17.12.2020** (четврток) со почеток од **16:00 часот** регистрирајте се на линкот подолу:

<https://attendee.gotowebinar.com/register/1787303841474774541>

Модератор на настанот е Доц.д-р Лидија Попоска од ЈЗ Универзитетска клиника за кардиологија, а за предизвиците во пракса ќе зборува интернист д-р Љупчо Иванов.

2. За учество на вебинарот на **22.12.2020** (вторник) со почеток од **16:00 часот** регистрирајте се на линкот подолу:

<https://attendee.gotowebinar.com/register/5580988393209227536>

Модератор на настанот е Доц.д-р Лидија Попоска од ЈЗУ Универзитетска клиника за кардиологија, а за предизвиците во пракса ќе зборува спец.по семејна медицина д-р Сашка Јаневска.

Состанокот е акредитиран од Лекарска комора на Република Северна Македонија.

Ве молиме при регистрацијата до Вашето име напишете го и Вашиот регистрациски број добиен од Лекарска Комора (тоа е бројот на лиценца).

Специјализантите ги молиме да го внесат кодот од основната лиценца.

Регистрацијата е едноставна, при копирање на линкот во Гугл ќе ви се отвори страна која бара да внесете Име и Презиме и мејл адреса.

Откако ќе го направите тоа, ќе добиете нов мејл со копче на кое пишува –join webinar –на кое ќе се вклучите директно на вебинарот во точно одреденото време и ден.

Практично е да се вклучите 10 до 15 мин порано.

Ако имате било каков проблем при регистрација ве молам барајте ме.

Ќе ни претставува посебна чест доколку учествувате.

